

ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР ЗА БАЛАНСНА ОДГОВОРНОСТ

____/2012

Скопје, ----- година

ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - СКОПЈЕ ул. “Орце Николов” б.б., 1000 Скопје, носител на лиценца за организирање и управување со пазарот на електрична енергија, застапувано од -----
----- Претседател на Управен одбор на АД МЕПСО

жиро сметка 200001086598648
ЕДБ : МК 4030004529600

Регистарски број: _____,
ДДВ ID: _____,

и

_____ (назив на правното лице) _____ со седиште на ул. _____ претставувана од _____, како балансно одговорна страна (во понатамошниот текст БОС)

жиро сметка:
ЕДБ :

Регистарски број: _____,
ДДВ ID: _____,

Врз основа на Барањето за регистрација на БОС број _____, од _____ со кој учесникот на пазар презема балансна одговорност се склучува.

Договор за балансна одговорност ____/2012

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој Договор за балансна одговорност (во понатамошниот текст: Договор) се регулираат меѓусебните права и обврски на Оператор на пазарот на електрична енергија (во понатамошниот текст: ОПЕЕ) и БОС во согласност со Правилата за пазар на електрична енергија.

Предмет на овој договор е:

- Вклучување на балансно одговорна страна во балансниот механизам
- Доставување на физички распоред
- Пресметка на отстапувањето,
- Дефинирање на балансната група,
- Дефинирање на правата и обврските на БОС,
- Финансиски обврски кои произлегуваат од отстапувањата.

Член 2

Дефинициите за одделни изрази, содржани во Законот за енергетика и Правилата за пазар на електрична енергија, се применуваат и во овој Договор.

II. БАЛАНСНА ГРУПА

Член 3

ОПЕЕ е должен да ја заведе БОС во Регистарот на БОС и балансни групи, по влегувањето во сила на Договорот.

БОС слободно формира балансна група по сопствен избор и врз основа на сопствените билатерални или мултилатерални договори.

Член 4

БОС е должна да:

- 1) преземе балансна одговорност за секој трговски интервал,
- 2) биде во состав на една и само една балансна група, и
- 3) ги надомести трошоците за секое физичко отстапување меѓу фактичката и планираната потрошувачка, односно производство на електрична енергија за неговата балансна група за секој трговски интервал.

Член 5

БОС треба да планира и да достави известување за физички распореди до ОЕПС и ОПЕЕ при што, производството и набавката, вклучувајќи ги и увозите на електрична енергија, за сите трговски интервали, одговараат на потрошувачката и продажбата, вклучуваќи го и извозот на електричната енергија направени од страна на сите регистрирани учесници на пазарот на електрична енергија за кои БОС ја преземал балансната одговорност.

Физичките распореди на БОС, особено, треба да ги содржат следниве информации:

- 1) вкупно планирано производство на сите производни единици за кои БОС има балансна одговорност,
- 2) вкупно планирано производство на сите производни единици за диспечирање за кои БОС има балансна одговорност,
- 3) вкупно прогнозирана потрошувачка на потрошувачи кај кои се вградени броила со можност за часовно и далечинско отчитување, за кои БОС има балансна одговорност,
- 4) вкупно прогнозирана потрошувачка на потрошувачите кои имаат оптоварувања предвидени за диспечирање за која БОС има балансна одговорност,
- 5) вкупно прогнозирана потрошувачка, која треба да содржи и информација за секој подинечен потрошувач кај кои не се вградени броила со можност за часовно и далечинско отчитување и кај кои се користат стандардни дневни криви на оптоварување, за кои БОС има балансна одговорност,
- 6) размена со други БОС-и во ЕЕСРМ, одделно за секоја БОС,
- 7) прекугранични номинации.

Член 6

Физичките распореди се изготвуваат за секој трговски интервал и со целобројна вредност на моќноста изразена во MW.

ОПЕЕ и ОЕПС имаат право да побараат ревизија на физичките распореди поради очигледни грешки или поради недоволно јасни податоци.

БОС е целосно одговорен за грешките во своите номинации на физички распореди и во случаите кога ОЕПС не побарал ревизија на истото.

Физичките распореди на БОС мора да се во согласност со соодветните договори.

Физичките распореди може да се променат согласно одредбите на Правилата за пазар на електрична енергија.

III. ПРЕСМЕТКА НА ОТСТАПУВАЊА

Член 7

Пресметката на отстапувањата на БОС се врши врз основа на разликата помеѓу збирот на количина на електрична енергија со потврдените физички распореди и збирот на измерената количина на електрична енергија за одговорната БОС во секој пресметковен интервал (1 час).

ОПЕЕ врши пресметка на отстапувањата на БОС на дневно ниво за секој пресметковен интервал врз основа на податоците од мерните места и потврдени физички распореди.

ОПЕЕ ги испраќа на БОС вредностите од мерењата врз основа на кои се врши пресметка на отстапувањата на БОС, следниот ден по реализацијата.

БОС може да даде забелешки во рок од три (3) работни дена на вредностите од мерењата кои се користат за пресметка на дневните отстапувања.

Доколку вредностите од мерењата се усогласени, ОПЕЕ изготвува дневна пресметка на отстапувањата на БОС.

ОПЕЕ ги испраќа резултатите од пресметката на соодветната БОС, како и сите влезни податоци врз основа на кои е направена пресметката, по завршување на дневната пресметка, а по барање на БОС.

Пресметка на отстапувањата ќе се врши согласно Глава X од Правилата за пазар на електрична енергија и Методологијата за пресметка на надоместокот за услугите на урамнотежување дадени во Прилог 1 од Правилата за пазар на електрична енергија.

IV. ФАКТУРИРАЊА И ПЛАЌАЊА НА БОС

Член 8

Месечната пресметка на отстапувањата на БОС мора да се заврши во рок од седум (7) дена по завршување на месецот на кој се однесува предметната пресметка.

Месечната пресметка на отстапувањата на БОС е збир од дневните пресметки на отстапувањата на БОС, освен доколку преку броилата на членовите на БОС превзема електрична енергија друг потрошувач чие броило не е опремено за далечинско отчитување на интервали.

БОС има право на приговор на месечната пресметка на отстапувања во рок од седум (7) дена од денот на прием на пресметката.

БОС е должна, во прилог на приговорот, да достави образложение и соодветна документација.

ОПЕЕ е должен да одговори на приговорот во рок од седум (7) дена од денот на приемот на приговорот.

БОС е должен да ги плати неспорните дневни пресметки во рамките на месечната пресметка

Рок за плаќање на фактурата е до 15-ти во месецот за износот на фактурата за претходниот месец.

V. ФИНАНСИСКА ГАРАНЦИЈА

Член 9

БОС се обврзува на АД МЕПСО да му обезбеди банкарска гаранција со која ќе се гарантира навремено и редовно плаќање на обврските произлезени од овој Договор.

Банкарска гаранција за наплата на порамнувањата на отстапувањата на ново формираните БОС се одредува во висина од 4% од вкупно преземената ел. енергија во последниот месец од членовите за кои БОС презел балансна одговорност, помножена со просечна цена на снабдувачот во краен случај одредена од РКЕ.

Банкарска гаранција за наплата на порамнувањата на отстапувањата на постојните БОС, треба да биде во висина на двоен износ од просечна вредност фактурирана на БОС за направените отстапувања во претходните дванаесет месеци.

Гаранцијата е платива со презентација на фактура и изјава потпишана од овластено лице дека фактурата не е платена во рок и начин предвиден со овој договор.

Банкарската гаранција мора да биде неотповиклива и безусловна, платива на прв писмен повик, а издадена во форма и од банка прифатлива за корисникот (АД МЕПСО).

Доколку, банкарската гаранција биде делумно или во целост искористена, потребно е, во рок од 8 (осум) дена од денот на делумната или целосната наплата на гаранцијата, БОС да обезбеди нова (во висина на искористениот дел) или постоечката да биде воспоставена на иницијалниот износ.

Доколку БОС не ја плати својата обврска во договорениот рок АД МЕПСО му доставува писмена опомена.

Доколку, и во рок од осум дена од писмената опомена, БОС не ја плати обврската, АД МЕПСО ќе ја активира банкарската гаранција.

VI. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 10

Договорните страни согласно Правилата за пазар на електрична енергија се должни меѓусебно да се известуваат за сите промени кои се важни за извршување на овој Договор по пошта, факс или преку електронска пошта.

БОС е должна во писмена форма да извести за било какви промени кои би можеле да влијаат на важењето на овој договор. Сите финансиски и други последици кои произлегуваат од неизвестувањето се на товар на БОС.

VII. ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Член 11

БОС е обврзана на свој трошок да обезбеди потребна комуникациска и информациска опрема неопходна за размена на податоци и информација, како и за комуникација со ОЕПС и ОПЕЕ, која што треба да е компатибилна со опремата на ОЕПС и ОПЕЕ.

VIII. ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИ

Член 12

Договорните страни сите податоци кои ги разменуваат ќе ги користат исклучиво за извршување на овој Договор со почитување на начелата на доверливост, а согласно Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична енергија и соодветните мрежни правила.

IX. СУСПЕНЗИЈА, ВРЕМЕНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 13

ОЕПС има право да ги суспендира, во целост или делумно, трансакциите на пазарот на електрична енергија во случај на виша сила, додека во услови на екстремно високи цени на пазарот на електрична енергија РКЕ има право на предлог на ОПЕЕ да ги суспендира, во целост или делумно, трансакциите на пазарот на електрична енергија.

X. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА КРИЗНА СОСТОЈБА И СОСТОЈБА НА ВИСОК ОПЕРАТИВЕН РИЗИК НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ

Член 14

Во случај на електроенергетска кризна состојба, договорните страни се должни да постапуваат согласно Уредбата за критериумите и условите за прогласување на електроенергетска кризна состојба, начинот на снабдување со електрична енергија во овие услови, мерките кои се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Во случај на состојба на висок оперативен ризик на електроенергетскиот систем договорните страни се должи да постапуваат согласно Правилата за пазар на електрична енергија и соодветните мрежни правила.

Во случај на виша сила, БОС е должна да ги следат инструкциите на ОЕПС при што нема да подлежат на порамнување на дебалансите во висина на зададените инструкции од страна на ОЕПС. Во случај на виша сила БОС нема право на надоместување на штета

XI. ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Договорот престанува да важи во следниве случаи:

- ако БОС го изгуби статусот на учесник на пазарот на електрична енергија согласно Пазарните правила,
- на барање на БОС,
- со одлука на ОПЕЕ со која се укинува статусот на БОС во согласност со Пазарните правила.

Сите финансиски обврски кои ги има БОС кон ОПЕЕ до моментот на престанување на важење на Договорот, БОС е должна во целост да ги подмири.

XII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ

Член 16

Споровите во врска со примената на одредбите на овој Договор, договорните страна ќе ги решаваат спогодбно.

Доколку спорот не се разреши спогодбено, незадоволната договорна страна може да поднесе барање за разрешување на спор пред Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно Законот за енергетика и Правилникот за начинот, условите и постапката за

одлучување по споровите и висината на оправданите надоместоци за трошоците настанати во постапката.

Член 17

Договорната страна која не е задоволна од резултатите на постапката од член 16 од овој Договор, може да поведе постапка пред надлежен суд.

XIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Сите евентуални измени и дополнувања на законските и подзаконските прописи со кои се регулира оваа област, ќе се применуваат на одредбите на овој Договор од денот на влегување во сила на истите.

Доколку од било која причина некој дел(ови) од овој Договор стане неважечки или неприменлив(и), останатите делови од Договорот ќе останат важечки и во сила помеѓу договорните страни, освен доколку причината за таквата неважност или неприменливост доведе до неважност или неприменливост на целиот Договор или на било кој негов дел без кој овој Договор не би бил склучен или не би се очекувало да биде склучен.

Доколку настапат околности од ставот 2 на овој член, договорните страни се обврзуваат во рок од 10 (десет) работни дена, да склучат анекс кон овој договор, со кој ќе ги отстранат сите евентуални судири кои би произлегле.

Сите образци за регистрирање и измени на балансна група, ќе се третираат како составен дел од овој договор и воедно ќе претставуваат основа за водење и ажурирање на балансната група за која БОС превзема балансна одговорност со овој договор.

Член 19

Договорните страни го потпишуваат овој Договор, преку нивните овластени претставници, во четири (4) оригинални примероци - по два за секоја Договорна страна.

Член 20

Овој Договор влегува во сила со денот на потпишувањето од двете страни, под услов БОС да ги достави потребните финансиски гаранции.

АД МЕПСО

БОС